



ЦЕНОВНИК за NEW Opel CORSA

МОДЕЛ 2020



БЕНЗИНСКИ МОТОРИ	Менувач	Corsa	Edition	GS Line	Elegance
1.2 Start-Stop (55kW/75ks)	MT5	12.780 € 789.804 ден	13.200 € 815.760 ден	-	14.940 € 923.292 ден
1.2 Turbo Start-Stop (74kW/100ks)	MT6	-	14.540 € 898.572 ден	16.450 € 1.016.610 ден	16.270 € 1.005.486 ден
1.2 Turbo Start-Stop (74kW/100ks)	AT8	-	16.400 € 1.013.520 ден	18.490 € 1.142.682 ден	18.300 € 1.130.940 ден
1.2 Turbo Start-Stop (96kW/130ks)	AT8	-	-	19.100 € 1.180.380 ден	18.900 € 1.168.020 ден

ДИЗЕЛСКИ МОТОРИ	Менувач	Corsa	Edition	GS Line	Elegance
1.5 Diesel Start-Stop (75 kW / 102 ks)	MT6	-	16.270 € 1.005.486 ден	18.350 € 1.134.030 ден	18.150 € 1.121.670 ден

ПРОДАЖНА КАМПАЊА 01.10.2019 - 31.12.2019

- за 1.2 Start-Stop (55kW/75ks) MT5 Edition попуст од -280 ЕУР
- за 1.2 Turbo Start-Stop (74kW/100ks) MT6 Edition попуст од -550 ЕУР
- за 1.5 Diesel Start-Stop (75kW/102ks) MT6 Edition попуст од -1.200 ЕУР

- за 1.2 Start-Stop (55kW/75ks) MT5 Elegance попуст од -1.300 ЕУР
- за 1.2 Turbo Start-Stop (74kW/100ks) MT6 Elegance попуст од -1.330 ЕУР
- за 1.2 Turbo Start-Stop (74kW/100ks) AT8 Elegance попуст од -1.600 ЕУР
- за 1.5 Diesel Start-Stop (75kW/102ks) MT6 Elegance попуст од -2.000 ЕУР

- за 1.2 Turbo Start-Stop (74kW/100ks) MT6 GS Line попуст од -1.540 ЕУР
- за 1.5 Diesel Start-Stop (75kW/102ks) MT6 GS Line попуст од -2.180 ЕУР



СТАНДАРДНА ОПРЕМА			
Corsa	Edition	GS Line	Elegance
	Почнува од 12.920 EUR	Почнува од 14.910 EUR	Почнува од 13.640 EUR
СИГУРНОСТ			
			“Sight&Light” пакет 1 (сензор за дожд, внатр.ретровизор осетлив на светлина, авт.контрола на светла)
		“Dynamic Appearance” Пакет (LED предни светла за магла, Спортска предна маска, Хромирана издувна цевка)	“Dynamic Appearance” Пакет (LED предни светла за магла, Спортска предна маска, Хромирана издувна цевка) само со 1.2 Turbo 130ks AT8
2 нас. пасивни наслони за глава	2 нас. пасивни наслони за глава	2 нас. пасивни наслони за глава	2 нас. пасивни наслони за глава
NCAP пакет (Препознавање на сообраќајни знаци, Предупредување за умор кај возачот (предупредување за пауза после 2 часа возење), Кочење поради избегнување и ублажување на судир при мали брзини, Основно детектирање пешаци напред)	NCAP пакет (Препознавање на сообраќајни знаци, Предупредување за умор кај возачот (предупредување за пауза после 2 часа возење), Кочење поради избегнување и ублажување на судир при мали брзини, Основно детектирање пешаци напред)	NCAP пакет (Препознавање на сообраќајни знаци, Предупредување за умор кај возачот (предупредување за пауза после 2 часа возење), Кочење поради избегнување и ублажување на судир при мали брзини, Основно детектирање пешаци напред)	NCAP пакет (Препознавање на сообраќајни знаци, Предупредување за умор кај возачот (предупредување за пауза после 2 часа возење), Кочење поради избегнување и ублажување на судир при мали брзини, Основно детектирање пешаци напред)
Воздуш. перничичиња за возач & совозач (Фронтални, Странични, воздуш. завеси напред)	Воздуш. перничичиња за возач & совозач (Фронтални, Странични, воздуш. завеси напред)	Воздуш. перничичиња за возач & совозач (Фронтални, Странични, воздуш. завеси напред)	Воздуш. перничичиња за возач & совозач (Фронтални, Странични, воздуш. завеси напред)
Hill Hold&Start Помош при тргнување на угорнина	Hill Hold&Start Помош при тргнување на угорнина	Hill Hold&Start Помош при тргнување на угорнина	Hill Hold&Start Помош при тргнување на угорнина
ABS Систем на кочење	ABS Систем на кочење	ABS Систем на кочење	ABS Систем на кочење
ESP (Електронски програм за стабилност)	ESP (Електронски програм за стабилност)	ESP (Електронски програм за стабилност)	ESP (Електронски програм за стабилност)
DDS (Систем за детекција на издишана гума)	DDS (Систем за детекција на издишана гума)	DDS (Систем за детекција на издишана гума)	DDS (Систем за детекција на издишана гума)
ВНАТРЕШНА ОПРЕМА			
		Внатрешна страна на кровот во црна боја	
		Спортски педали	
			Централен наслон за раце напред со скриена остава
			Џебови од задна страна на предни седишта
			LED амбиентално осветлување
Еден клуч преклоплив со далечинско управување, втор ригиден без далечинско управување	Еден клуч преклоплив со далечинско управување, втор ригиден без далечинско управување	Еден клуч преклоплив со далечинско управување, втор ригиден без далечинско управување	Еден клуч преклоплив со далечинско управување, втор ригиден без далечинско управување
Штитници за сонце со огледало за возачка и со-возачка страна	Штитници за сонце со огледало за возачка и со-возачка страна	Штитници за сонце со огледало за возачка и со-возачка страна	Штитници за сонце со огледало за возачка и со-возачка страна
Спортски волан со радио и телефон команди	Спортски волан со радио и телефон команди	Спортски кожен волан со рамно дно со радио и телефон команди	Спортски кожен волан со рамно дно со радио и телефон команди
Патен компјутер	Патен компјутер	Патен компјутер	Патен компјутер
Темпомат	Темпомат	Темпомат	Темпомат
Основно греење	Мануелна клима уред	Мануелна клима уред	Мануелна клима уред
Електричен серво волан со висинско и длабинско прилагодување	Електричен серво волан со висинско и длабинско прилагодување	Електричен серво волан со висинско и длабинско прилагодување	Електричен серво волан со висинско и длабинско прилагодување
Електрика на прозори напред	Електрика на прозори напред	Електрика на прозори напред & назад	Електрика на прозори напред & назад



“Comfort” седишта напред: Возачко седиште со прилаг. во 6-насоки (напред/назад, горе/доле, наслон на седиште); со-возачко седиште со прилаг. во 4-насоки (напред/назад, наслон на седиште)	“Comfort” седишта напред: Возачко седиште со прилаг. во 6-насоки (напред/назад, горе/доле, наслон на седиште); со-возачко седиште со прилаг. во 4-насоки (напред/назад, наслон на седиште)	“Dynamic” седишта напред: Возачко седиште со прилаг. во 6-насоки (напред/назад, горе/доле, наслон на седиште); со-возачко седиште со прилаг. во 4-насоки (напред/назад, наслон на седиште)	“Comfort” седишта напред: Возачко седиште со прилаг. во 6-насоки (напред/назад, горе/доле, наслон на седиште); со-возачко седиште со прилаг. во 6-насоки (напред/назад, горе/доле, наслон на седиште)
Централно заклучување со далечинска команда	Централно заклучување со далечинска команда	Централно заклучување со далечинска команда	Централно заклучување со далечинска команда
12V електричен приклучок	12V електричен приклучок	12V електричен приклучок	12V електричен приклучок
Деллива задна клупа во однос 60:40	Деллива задна клупа во однос 60:40	Деллива задна клупа во однос 60:40	Деллива задна клупа во однос 60:40
НАДВОРЕШНА ОПРЕМА			
		LED Задни светла	
		LED Предни светла за магла	LED Предни светла за магла
Кваки на предни и задни врати во црна боја	Кваки на предни и задни врати во боја на каросерија	Кваки на предни и задни врати во боја на каросерија	Кваки на предни и задни врати во боја на каросерија
Предно ветробранско стакло со соларна абсорпција	Предно ветробранско стакло со соларна абсорпција	Предно ветробранско стакло со соларна абсорпција	Предно ветробранско стакло со соларна абсорпција
Предни и задни позори со соларна абсорпција	Предни и задни позори со соларна абсорпција	Предни и задни позори со соларна абсорпција	Предни и задни позори со соларна абсорпција
Кровни лајсни/ странични лајсни во црна боја	Кровни лајсни/ странични лајсни во црна боја	Кровни лајсни/ странични лајсни во црна боја	Хром. кровни лајсни во црна боја/ хромирани странични лајсни
		ECO LED Предни светла	ECO LED Предни светла
Надворешни ретровизори со ел.прилагодување & греење, мануелно склопување	Надворешни ретровизори со ел.прилагодување & греење, мануелно склопување	Надворешни ретровизори со ел.прилагодување & греење, мануелно склопување	Надворешни ретровизори со ел.прилагодување & греење, мануелно склопување
АУДИО ОПРЕМА			
Entry RADIO (4 звучници, Bluetooth, 3.5”копор DIC, 5” монохроматски екран на допир)	Entry RADIO (4 звучници, Bluetooth, 3.5”копор DIC, 5” монохроматски екран на допир, USB)	Инфосистем MULTIMEDIA (6 звучници, Bluetooth, 3.5”копор DIC, 7” екран во боја на допир, DAB/DAB+/DMB модул, компатибилен со Android Auto/Apple Carplay, Mirrorlink, USB)	Инфосистем MULTIMEDIA (6 звучници, Bluetooth, 3.5”копор DIC, 7” екран во боја на допир, DAB/DAB+/DMB модул, компатибилен со Android Auto/Apple Carplay, Mirrorlink, USB)
БАНДАЖИ И ГУМИ			
Челични бандажи 15x6.5, Гуми 185/65 R15	Челични бандажи 15x6.5, Гуми 185/65 R15 (само за 1.2 75ks MT5) Челични бандажи 16x6.5, Гуми 195/55 R16	Алуминиумски бандажи 16x6.5, 4 дупли краци “Hurricane” Гуми 195/55 R16 (RV5)	Алуминиумски бандажи 16x6.5, 8 краци Гуми 195/55 R16 (RRZ)
Кит за поправка на гума	Кит за поправка на гума	Кит за поправка на гума	Кит за поправка на гума

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ НА ОПРЕМА	КОД	CORSA	EDITION	GS LINE	ELEGANCE
РАДАР ПАКЕТ (БЕЗБЕДНОСЕН ПАКЕТ) Подобрена детекција на прешаци, напред (пешаци и велосипедисти), Адаптивен темпомат со ограничувач на брзината (за автоматски менувачи со ф-ја stop&go)	BGP	-	-	539 €	539 €
SIGHT & LIGHT ПАКЕТ Сензор за дожд, Внатрешен ретровизор со самозатемнување, Автоматска контрола на долгото светло (само со РАДАР ПАКЕТ)	CWX	-	162 €	162 €	S
PREMIUM ПАКЕТ 1 Кожен трокрак волан со рамно дно, Електрика на задни стакла со ф-ја express down/anti –pinch, Централен наслон напред,напреден (само со IOB/IOC)	oFQ	-	288 €	-	-






PREMIUM ПАКЕТ 1 (само со OBL) Кожен трокрак волан со рамно дно, Електрика на задни стакла со ф-ја express down/anti –pinch, Централен наслон напред,напреден (само со IOB/IOC)	oFQ	-	166 €	-	-
LIGHTNING ПАКЕТ ECO LED Предно осветлување, LED предни светла за магла, SIGHT & LIGHT пакет (-oHS)	oFU	-	539 €	-	-
PREMIUM ПАКЕТ 2 Автоматска еднозонска клима уред, Безжично полнење за мобилен телефон, Радио со 10" со Mirrorlink, навигација и HD графика, Keyless влез и старт/PEPS, SIGHT & LIGHT пакет	oFW	-	-	1.401 €	1.292 €
STYLE BLACK ПАКЕТ Црно обоен кров и А-носачи од возилата, Затемнети задни стакла	oFY	-	593 €	484 €	484 €
STYLE WHITE ПАКЕТ Бело обоен кров и А-носачи од возилата, Затемнети задни стакла	oDY	-	593 €	484 €	484 €
PARKING ПАКЕТ Ултрасонични паркинг сензори назад, Панорамска geaгview камера 180° (само со IOB / IOC / IO6)	oDK	-	440 €	440 €	440 €
REAR VIEW CAMERA ПАКЕТ Ултрасонични паркинг сензори напред и назад, Панорамска geaгview камера 180°, Електрично склопување на надворешни ретровизори, Предупредување за возило во мртов агол	oLF	-	-	484 €	484 €
PARK & GO ПАКЕТ (само за мануелен менувач) Панорамска geaгview камера 180°, Електрично склопување на надворешни ретровизори, Предупредување за возило во мртов агол, Напредна помош за паркирање (напред/позади, странично напред – полуавтоматско управување) (само со T3U & AJJ/EM61/HQ6 / HT61)	oLG	-	-	646 €	646 €
ЗИМСКИ ПАКЕТ (само за мануелен менувач) Кожен трокрак волан со рамно дно, Греење на предни седишта, Греење на волан	oBL	-	324 €	248 €	248 €
ЗИМСКИ ПАКЕТ (само за автоматски менувач) Кожен трокрак волан со рамно дно, Греење на предни седишта	oBL	-	324 €	248 €	248 €

ДОПОЛНИТЕЛНИ ЕДИНЕЧНИ ОПЦИИ	КОД	CORSA	EDITION	GS LINE	ELEGANCE
НАДВОРЕШНОСТ					
Solid боја (GPQ)	BAS	0 €	0 €	0 €	0 €
Брилијант боја (GAZ)	9BR	238 €	238 €	238 €	238 €
Металик боја (G1R/G4B/G4i/G4o/G6L/G7O)	9M2	398 €	398 €	398 €	398 €
Длабоко затемнети задни и странични прозори	AKO	-	129 €	129 €	129 €
Панорамски фиксен сончев кров	CO6	-	646 €	646 €	646 €
Припрема за кука за влечење	V3o	-	646 €	646 €	646 €
Кров и А-носачи во црна боја	22T	-	539 €	431 €	431 €
Кров и А-носачи во бела боја	09T	-	539 €	431 €	431 €
ECO LED Предно осветлување (+LED дневно светло, автоматско подесување на долгите светла)	oLK	-	431 €	S	S



Matrix LED предно осветлување (+LED дневно светло, Мануелно подесување на долгите светла, AFL предно осветлување, LED задни светла) (само со T3U&CW&J71))	oLL	-	-	646 €	646 €
LED Предни светла за магла	T3U	-	129 €	S	S
ВНАТРЕШНА ОПРЕМА		CORSA	EDITION	GS LINE	ELEGANCE
Кожен ентериер "Mistral" "Comfort" седишта напред: 6-насочно електрично подесување на возачко седиште (со масажа и лумбална поддршка), 6-насочно мануелно подесување на со-возачко седиште, Греење на седишта напред (само со автоматски менувач), Зимски пакет (само со автоматски менувач), Џебови од задна страна на седишта	TAVH	-	-	1.475 €	1.475 €
Електрично подесување на задни прозори (express up/down)	AER	-	98 €	S	S
Централен наслон за рака uplevel со скриена остава	DBU	-	94 €	94 €	S
Кожен волан со рамно дно	N35	-	148 €	S	S
Мануелна клима уред	C67	590 €	S	S	S
Автоматска еднозонска клима уред со сензор за влажност на воздухот (само со CWX)	C68	-	-	344 €	344 €
Електрична паркинг кочница (само диск сопирачки напред и назад) Стандард опција за автоматски менувачи	J71	-	98 €	98 €	98 €
ИНФОТЕЈММЕНТ		CORSA	EDITION	GS LINE	ELEGANCE
MULTIMEDIA со вклучен Mirrorlink 6 звучници, DAB, DAB+&DMB модул, Bluetooth Hands free, 3.5" монохроматски DIC, 7" екран во боја на допир, audio streaming, AM-FM радио, компатибилен со Android Auto/Apple Carplay, гласовна команда преку впарен смартфон (SIRI, Google voice control, USB напред)	IOB	-	442 €	S	S
MULTIMEDIA со вклучен Mirrorlink со вградена навигација (NAC) 6 звучници, DAB, DAB+&DMB модул, Bluetooth Hands free, 3.5" монохроматски DIC, 7" екран во боја на допир, audio streaming, AM-FM радио, компатибилен со Android Auto/Apple Carplay, гласовна команда преку впарен смартфон (SIRI, Google voice control, USB напред, вградена 3-D навигација)	IOC	-	983 €	540 €	540 €
MULTIMEDIA со вклучен Mirrorlink со вградена навигација (NAC) и HD графика (SOPR Декември 2019) 6 звучници, DAB, DAB+&DMB модул, Bluetooth Hands free, 3.5" монохроматски DIC, 10" екран во боја на допир, audio streaming, AM-FM радио, компатибилен со Android Auto/Apple Carplay, гласовна команда преку впарен смартфон (SIRI, Google voice control, USB напред, вградена 3-D навигација) (само со 2PT/ OLI/ UHS & CWX & J71))	IO6	-	-	836 €	836 €
Индуктивен полнач за мобилен телефон + USB приклучок назад (само со DBU)	K4C	-	148 €	148 €	148 €
БЕЗБЕДНОСТ		CORSA	EDITION	GS LINE	ELEGANCE
Ултрасонични паркинг сензори, назад	UD7	-	246 €	246 €	246 €
Панорамска rearview камера 180° (за Edition само со IOB/IOC/IO6 & UD7, за Elegance/GS Line стандард со IOB/IOC/IO6 & oLF/oLG/oDK)	UVP	-	369 €	(S)	(S)
Стартување на мотор без клуч (само со CWX & J71, не оди со IO7)	2PT	-	148 €	148 €	148 €
Стартување на мотор без клуч и PEPS пасивно отворање на вратите со далечинска команда (+електр.скопување на ретров.) (само со CWX & J71, не оди со IO7)	oLi	-	-	296 €	246 €
Стартување на мотор без клуч и PEPS пасивно отворање на вратите со далечинска команда со вклучена интеграција на смарт уред (+електр.скопување на ретров.) од Јануари 2020 (само со CWX & J71 & IO6, не оди со IO7)	oLJ	-	-	394 €	296 €
Сигурносни шрафови на тркалата	PB4	-	39 €	39 €	39 €
Напреден аларм (само со UD5/UD7/UFQ/UKZ & AER)	UTJ	-	296 €	296 €	296 €
ПНЕВМАТИЦИ & БАНДАЖИ		CORSA	EDITION	GS LINE	ELEGANCE
Челични бандажи 16x6,5J, Гуми 195/55 R16 (само со 1.2i (55kw))	RRY	-	148 €	-	-
Алуминиумски бандажи 16x6.5, 4 дупли краци" Hurricane, Gloss Black, Гуми 195/55 R16	WQW	-	442 €	-	50 €
Алуминиумски бандажи 16x6.5, 4 дупли краци, Silver, Гуми 195/55 R16	RW0	-	394 €	-	-



Алуминиумски бандажи 17x7, 4 дупли краци, Silver, Гуми 205/45 R17		RSB	-	-	-	98 €
Алуминиумски бандажи 17x7, 4 дупли краци, Gloss Black, Гуми 205/45 R17		RVF	-	-	98 €	-
Алуминиумски бандажи 17x7, 5 дупли краци Diamond cut, Gloss Black, Гуми 205/45 R17		WQX	-	-	148 €	148 €
Пневматици 195/55 R16 SL 87V ALE (all season tires) само со RRY/RV5/WQW/RW0/RRZ		RPD	148 €	148 €	148 €	148 €
Резервно тркало со заштеда на простор		RM8	79 €	79 €	79 €	79 €
Резервно тркало со полна големина		N81	117 €	117 €	117 €	117 €

